

1.СУДОВИ	ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ
2.СУДИИ	- Предвидени судиски места- 6
- Број на предвидени места	
- Број на пополнети места	- Пополнети судиски места- 4
3.СУДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ	- Предвидени места- 45
- Број на предвидени места	
- Број на пополнети места	- Пополнети места- 30
4.Нерешени нормирани предмети од претходен период	- 500 предмети
5.Прилив на ново примени нормирани предмети во судот	- 1063 предмети
6.Вкупен број на нормирани предмети во работа во судот	-1562 предмети
7.Вкупен број на нормирани решени предмети во судот	- 1318 предмети
8.Вкупен број на нормирани нерешени предмети во судот	- 244 предмети
9.Предвидена просечна ориентациона норма на судот	-100%
10.Вкупно остварена ориентациона норма на ниво на судот	-168,69 %
11.Вкупен број на стари предмети постари од 3, 7 и 10 години од претходниот период	- 10 (шест) КУИКП предмети и - 1 Кривичен предмет и -1 ПРК-Ј –Прекршочен предмет -1 ПРК-С-Прекршочен предмет
12.Вкупен број на решени стари предмети, постари од 3,7 и 10 години	3 предмети од кои: (1-К –предмет и 2-КУИКП)
13.Вкупен број на погрешно заведени предмети на ниво на судот со причини за грешната заверка	1-(еден) ПП предмет, укинат предмет и при повторниот упис на предметот во Акмис системот кој содржел и времена мерка направен е привид дека била укината временета мерка а реално била укината пресудата од страна на Апелациониот суд Штип.
14.Вкупен број на ненормирани нерешени предмети од претходниот период	- 153 предмети
15.Вкупен број на примени ненормирани предмети	- 575 предмети
16.Вкупен број на ненормирани предмети во работа	-728 предмети
17.Вкупен број на ненормирани решени предмети	- 610 предмети
18.Вкупен број на ненормирани нерешени предмети	-118 предмети

19. Податоци за работата на канцеларијата за односи со јавност - Број на поднесоци доставени до јавната канцеларија	- 3 поднесоци
- Број на доставени одговори од јавната канцеларија	- 3 одговори
20. Број на одржани седници на судиите во судот	- 4 (четири) одржани седници
21. Број на одржани седници на одделите на судот	- нема оддели во Судот бидејќи бројот на судиите е помал од 5 (пет) потребен за постоење на оддел согласно Судскиот деловник.
22. Вкупен број на одржани расправи со тонско снимање	-
23. Вкупен број на предмети во кој е извршена електронска достава	Од страна на Судот е упатено барање до Адвокатската заедница-Радовиш со цел адвокатите да поднесат барања за пристап до судскиот систем како би можеле да се регистрираат, со цел писмената да им се доставуваат преку електронска достава, и од нив само тројца се имаат регистрирано.

Со почит,

Основен суд Радовиш
Претседател,
Костадин Петров